



EA MLA потписник  
EA MLA Signatory



ИНСТИТУТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

*Institute for Accreditation of the Republic of North Macedonia*

## СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА

Бр. ИТ – 022

*Accreditation Certificate No. IB – 022*

АПАВЕ СЕЕ

*APAVE SEE*

е акредитиран од

Институтот за акредитација на Република Северна Македонија

Со овој Сертификат се потврдува дека се исполнети барањата на стандардот:

**МКС EN ISO/IEC 17020:2012, Тип А**

за дејностите кои се описаны во прилогот на овој Сертификат кој е означен со ист број.

*This above-named entity is accredited by Institute for Accreditation of the Republic of North Macedonia.*

*By this Certificate the fulfilment of the requirements of the standard*

*MKS EN ISO/IEC 17020:2012, Type A*

*is acknowledged for the field of accreditation in its full scope as described in the Annex to this Certificate marked with the same number.*

Директор

*Director*

**М-р Слободен Чокревски**

*Dr.Sloboden Chokrevski DVM M.Sc.*

Скопје/Skopje,

Дата на додела на акредитацијата/*Date of the*

*initial accreditation:* 23.11.2009

Дата на реиздавање/*Reissuing Date:* 29.12.2021

Важи до/*Valid until:* 22.11.2025





Прилог кон сертификатот за акредитација на  
инспекциско тело  
*Annex to the Accreditation Certificate of  
Inspection Body*  
**Бр. ИТ-022 / No. IB-022**

Датум: 29 декември 2021  
Date: 29<sup>th</sup> December 2021

Го заменува Прилогот од 06 септември 2021  
Replaces Annex dated on 06<sup>th</sup> September 2021

**1. АКРЕДИТИРАНО ТЕЛО** АПАВЕ СЕЕ

*Accredited body* APAVE SEE

**2. ЛОКАЦИЈА**

1. Ул. Фјодор Достоевски бр. 72, 1000 Скопје,  
Р. Северна Македонија – главна канцеларија  
(Инспекциски активности дефинирани под број 1 и  
2 од табелата во точка 5)
2. APAVE Gulf LLC-P O Box 420, Mina Al Fahal, P.C  
116, Muscat, Sultanate of Oman  
(Инспекциска активност дефинирана под број 3  
од табелата во точка 5)

**Location**

1. *Fjodor Dostoevski Str. No. 72, 1000 Skopje,  
R. North Macedonia – Head office*  
(*Inspection activities defined in number 1 and 2  
from the point 5 Table*)

2. *APAVE Gulf LLC-P O Box 420, 116 Al Qurm /  
Bousher / Muscat; Oman*  
(*Inspection activitie defined in number 3  
from the point 5 Table*)

**3. СТАНДАРД**

МКС EN ISO/IEC 17020:2012, Тип А

*Standard*

*МКС EN ISO/IEC 17020:2012, Type A*



**4. КРАТОК ОПИС НА ОПСЕГОТ НА АКРЕДИТАЦИЈАТА**

**A short description of the accreditation scope**

Инспекција на опрема под притисок и ИБР и инспекција на опрема за подигање

**Inspection of pressure equipment and NDT and inspection of lifting equipment**

**5. ДЕТАЛЕН ОПИС НА ОПСЕГОТ НА АКРЕДИТАЦИЈА**  
*Detailed description of the accreditation scope*

| Бр.<br>No | Подрачје на инспекција производ, процес, инсталација<br><i>Field of inspection product, process, installation</i>                   | Тип на инспекцијата (прва, периодична вонредна и.т.н)<br><i>Inspection type (first, periodical, extraordinary etc.)</i> | Инспекциски методи<br><i>Inspection methods</i>  | Легислатива на која се реферираат методите<br><i>Legislation which refers to the methods</i>   |
|-----------|---|---|--|--|
| 1.        | Технички преглед и периодична инспекција<br>Опрема под притисок   |   |  | Закон за техничка инспекција Сл. Весник на Р.М. бр. 88/2008 и измените)<br><br>Правилник за користење на опрема под притисок. Сл. Весник 32/2009                             |
|           | <i>Technical examination and periodical inspection<br/>Pressure equipment</i>   |   |  | <i>Law on Technical Inspection Official Gazette of R.M. 88/2008 and its amendments)</i><br><br><i>Regulation for using pressure equipment Official Gazette of RM 32/2009</i> |
| 1.1       | Парни котли и нивни инсталации<br>Технички преглед на надворешноста<br>Технички преглед на внатрешноста<br>Проверка на интегритетот |   | T.DTP.PE.AI.05 - Процедура за технички преглед, периодично испитување и оцена на сообразност   |  |
|           |   | Радиографско испитување   | -Процедура за радиографско испитување (T.P.AI.WI.RT.0006 и T.P.AI.WI.RT.0004)  |  |
|           |   | Испитување со дигитална радиографија  | - E01-P01-W09-R00 Процедура за испитување со дигитална радиографија<br>- T.P.AI.WI.DRT.0008 - Процедура за профилна компјутерска радиографија<br>- E01-P01-W79-R00 Процедура за радиографија во реално време |  |



|     |  |   |  |  |
|-----|--|---|--|--|
|     |  | Ултразвучно испитување                  | - Процедура за ултразвучно испитување (T.P.AI.WI_UT.0008 и T.P.AI.WI_UT.0010)  |  |
|     |  | Испитување со пенетранти                | - Процедура за испитување со пенетранти (T.P.AI.WI_PT.0001 и T.P.AI.WI_PT.0007)  |  |
|     |  | Испитување со магнетни честички         | - Процедура за испитување со магнетни честички (T.P.AI.WI_MT.0005 и T.P.AI.WI_MT.0006)   |  |
|     |  | Визуелно испитување                     | - Процедура за визуелно испитување (T.P.AI.WI_VT.0006 и T.P.AI.WI_VT.0007)   |  |
|     |  | Испитување на тврдина                   | - Процедура за испитување на тврдина (T.P.AI.WI_HD.0001)   |  |
| 1.1 | <i>Steam boilers and their installation<br/>Technical examination of the outside<br/>Technical examination of the inside<br/>Integrity examination</i> |   | T.DTP.PE.AI.05 - <i>Procedure for technical examination, periodical inspection and conformity assessment</i>   |  |
|     |  | <i>Radiographic examination</i>         | - <i>Procedure for radiographic examination</i> (T.P.AI.WI_RT.0006 and T.P.AI.WI_RT.0004)  |  |
|     |  | <i>Digital radiographic examination</i> | - E01-P01-W09-R00 <i>Procedure for digital radiography examination</i><br>- T.P.AI.WI.DRT.0008 - <i>Procedure for profile computed radiography</i><br>- E01-P01-W79-R00 <i>Procedure for Open vision real time radiography</i> |  |
|     |  | <i>Ultrasonic examination</i>           | - <i>Procedure for ultrasonic examination</i> (T.P.AI.WI_UT.0008 and T.P.AI.WI_UT.0010)  |  |
|     |  | <i>Penetrant examination</i>            | - <i>Procedure for penetrant examination</i> (T.P.AI.WI_PT.0001 and T.P.AI.WI_PT.0007)   |  |
|     |  | <i>Magnetic particle examination</i>    | - <i>Procedure for Magnetic particle examination</i> (T.P.AI.WI_MT.0005 and T.P.AI.WI_MT.0006)   |  |
|     |  | <i>Visual examination</i>               | - <i>Procedure for Visual examination</i> (T.P.AI.WI_VT.0006 and T.P.AI.WI_VT.0007)  |  |
| 1.2 | <i>Садови под притисок и нивни инсталации<br/>Технички преглед на надворешноста<br/>Технички преглед на внатрешноста<br/>Проверка на интегритетот</i>  |   | T.DTP.PE.AI.05 - Процедура за технички преглед, периодично испитување и оцена на сообразност   |  |
|     |  | Радиографско испитување                 | -Процедура за радиографско испитување (T.P.AI.WI_RT.0006 и T.P.AI.WI_RT.0004)  |  |
|     |  | Испитување со дигитална радиографија    | - E01-P01-W09-R00 Процедура за испитување со дигитална радиографија<br>- T.P.AI.WI.DRT.0008 - Процедура за профилна компјутерска радиографија<br>- E01-P01-W79-R00 Процедура за радиографија во реално време                   |  |
|     |  | Ултразвучно испитување                  | - Процедура за ултразвучно испитување (T.P.AI.WI_UT.0008 и T.P.AI.WI_UT.0010)  |  |
|     |  | Испитување со пенетранти                | - Процедура за испитување со пенетранти (T.P.AI.WI_PT.0001 и T.P.AI.WI_PT.0007)  |  |
|     |  | Испитување со магнетни                  | - Процедура за испитување со   |  |



|     |   |   |  |  |
|-----|---|---|--|--|
|     |   | честички                                    | магнетни честички (T.P.AI.WI.MT.0005 и T.P.AI.WI.MT.0006)  |  |
|     |   | Визуелно испитување                         | - Процедура за визуелно испитување (T.P.AI.WI.VT.0006 и T.P.AI.WI.VT.0007)   |  |
|     |   | Испитување на протекување                   | - Процедура за испитување на протекување (T.P.AI.WI.LT.0001)   |  |
|     |   | Испитување на тврдина                       | - Процедура за испитување на тврдина (T.P.AI.WI.HD.0001)   |  |
| 1.2 | <i>Pressure vessels and their installation<br/>Technical examination of the outside Technical examination of the inside<br/>Integrity examination</i> |   | T.DTP.PE.AI.05 - <i>Procedure for technical examination, periodical inspection and conformity assessment</i>   |  |
|     |   | <i>Radiographic examination</i>             | - <i>Procedure for radiographic examination (T.P.AI.WI.RT.0006 and T.P.AI.WI.RT.0004)</i>  |  |
|     |   | <i>Digital radiographic examination</i>     | - <i>E01-P01-W09-R00 Procedure for digital radiography examination</i><br>- <i>T.P.AI.WI.DRT.0008 - Procedure for profile computed radiography</i><br>- <i>E01-P01-W79-R00 Procedure for Open vision real time radiography</i> |  |
|     |   | <i>Ultrasonic examination</i>               | - <i>Procedure for ultrasonic examination (T.P.AI.WI.UT.0008 and T.P.AI.WI.UT.0010)</i>  |  |
|     |   | <i>Penetrant examination</i>                | - <i>Procedure for penetrant examination (T.P.AI.WI.PT.0001 and T.P.AI.WI.PT.0007)</i>   |  |
|     |   | <i>Magnetic particle examination</i>        | - <i>Procedure for Magnetic particle examination (T.P.AI.WI.MT.0005 and T.P.AI.WI.MT.0006)</i>   |  |
|     |   | <i>Visual examination</i>                   | - <i>Procedure for Visual examination (T.P.AI.WI.VT.0006 and T.P.AI.WI.VT.0007)</i>  |  |
|     |   | <i>Leak Testing</i>                         | - <i>Procedure for leak testing (T.P.AI.WI.LT.0001)</i>  |  |
|     |   | <i>Hardness examination</i>                 | - <i>Procedure for Hardness examination (T.P.AI.WI.HD.0001)</i>  |  |
| 1.3 | <i>Постројки од опрема под притисок<br/>Технички преглед на надворешноста<br/>Технички преглед на внатрешноста<br/>Проверка на интегритетот</i>       |   | T.DTP.PE.AI.05 - Процедура за технички преглед, периодично испитување и оцена на сообразност   |  |
|     |   | <i>Радиографско испитување</i>              | -Процедура за радиографско испитување (T.P.AI.WI.RT.0006 и T.P.AI.WI.RT.0004)  |  |
|     |   | <i>Испитување со дигитална радиографија</i> | - E01-P01-W09-R00 Процедура за испитување со дигитална радиографија<br>- T.P.AI.WI.DRT.0008 - Процедура за профилна компјутерска радиографија<br>- E01-P01-W79-R00 Процедура за радиографија во реално време                   |  |
|     |   | <i>Ултразвучно испитување</i>               | - Процедура за ултразвучно испитување (T.P.AI.WI.UT.0008 и T.P.AI.WI.UT.0010)  |  |
|     |   | <i>Испитување со пенетранти</i>             | - Процедура за испитување со пенетранти (T.P.AI.WI.PT.0001 и T.P.AI.WI.PT.0007)  |  |
|     |   | <i>Испитување со магнетни честички</i>      | - Процедура за испитување со магнетни честички (T.P.AI.WI.MT.0005 и  |  |



|     |   |                                      |  |  |
|-----|---|--------------------------------------|--|--|
|     |   |                                      | T.P.AI.WI.MT.0006)   |  |
|     |   | Визуелно испитување                  | - Процедура за визуелно испитување (T.P.AI.WI.VT.0006 и T.P.AI.WI.VT.0007)   |  |
|     |   | Испитување на тврдина                | - Процедура за испитување на тврдина (T.P.AI.WI.HD.0001)   |  |
| 1.3 | <p>Pressure equipment units<br/>Technical examination of the outside<br/>Technical examination of the inside<br/>Integrity examination</p>      |                                      | T.DTP.PE.AI.05 - <i>Procedure for technical examination, periodical inspection and conformity assessment</i>   |  |
|     |   | Radiographic examination             | - <i>Procedure for radiographic examination</i> (T.P.AI.WI.RT.0006 and T.P.AI.WI.RT.0004)  |  |
|     |   | Digital radiographic examination     | - E01-P01-W09-R00 <i>Procedure for digital radiography examination</i><br>- T.P.AI.WI.DRT.0008 - <i>Procedure for profile computed radiography</i><br>- E01-P01-W79-R00 <i>Procedure for Open vision real time radiography</i> |  |
|     |   | Ultrasonic examination               | - <i>Procedure for ultrasonic examination</i> (T.P.AI.WI.UT.0008 and T.P.AI.WI.UT.0010)  |  |
|     |   | Penetrant examination                | - <i>Procedure for penetrant examination</i> (T.P.AI.WI.PT.0001 and T.P.AI.WI.PT.0007)   |  |
|     |   | Magnetic particle examination        | - <i>Procedure for Magnetic particle examination</i> (T.P.AI.WI.MT.0005 and T.P.AI.WI.MT.0006)   |  |
|     |   | Visual examination                   | - <i>Procedure for Visual examination</i> (T.P.AI.WI.VT.0006 and T.P.AI.WI.VT.0007)  |  |
|     |   | Hardness examination                 | - <i>Procedure for Hardness examination</i> (T.P.AI.WI.HD.0001)  |  |
| 1.4 | <p>Магистрални нафтоводи и гасоводи<br/>Технички преглед на надворешноста<br/>Технички преглед на внатрешноста<br/>Проверка на интегритетот</p> |                                      | T.DTP.PE.AI.05 - Процедура за технички преглед, периодично испитување и оцена на сообразност   |  |
|     |   | Радиографско испитување              | -Процедура за радиографско испитување (T.P.AI.WI.RT.0006 и T.P.AI.WI.RT.0004)  |  |
|     |   | Испитување со дигитална радиографија | - E01-P01-W09-R00 Процедура за испитување со дигитална радиографија<br>- T.P.AI.WI.DRT.0008 - Процедура за профилна компјутерска радиографија<br>- E01-P01-W79-R00 Процедура за радиографија во реално време                   |  |
|     |   | Ултразвучно испитување               | - Процедура за ултразвучно испитување (T.P.AI.WI.UT.0008 и T.P.AI.WI.UT.0010)  |  |
|     |   | Испитување со пенетранти             | - Процедура за испитување со пенетранти (T.P.AI.WI.PT.0001 и T.P.AI.WI.PT.0007)  |  |
|     |   | Испитување со магнетни честички      | - Процедура за испитување со магнетни честички (T.P.AI.WI.MT.0005 и T.P.AI.WI.MT.0006)   |  |



|     |  |                                      |  |  |
|-----|--|--------------------------------------|--|--|
|     |  | Визуелно испитување                  | - Процедура за визуелно испитување (T.P.AI.WI.VT.0006 и T.P.AI.WI.VT.0007)   |  |
|     |  |                                      | T.DTP.PE.AI.05 - <i>Procedure for technical examination, periodical inspection and conformity assessment</i>   |  |
|     |  | Radiographic examination             | - <i>Procedure for radiographic examination</i> (T.P.AI.WI.RT.0006 and T.P.AI.WI.RT.0004)  |  |
|     |  | Digital radiographic examination     | - <i>E01-P01-W09-R00 Procedure for digital radiography examination</i><br>- <i>T.P.AI.WI.DRT.0008 - Procedure for profile computed radiography</i><br>- <i>E01-P01-W79-R00 Procedure for Open vision real time radiography</i> |  |
|     |  | Ultrasonic examination               | - <i>Procedure for ultrasonic examination</i> (T.P.AI.WI.UT.0008 and T.P.AI.WI.UT.0010)  |  |
|     |  | Penetrant examination                | - <i>Procedure for penetrant examination</i> (T.P.AI.WI.PT.0001 and T.P.AI.WI.PT.0007)   |  |
|     |  | Magnetic particle examination        | - <i>Procedure for Magnetic particle examination</i> (T.P.AI.WI.MT.0005 and T.P.AI.WI.MT.0006)   |  |
|     |  | Visual examination                   | - <i>Procedure for Visual examination</i> (T.P.AI.WI.VT.0006 and T.P.AI.WI.VT.0007)  |  |
| 1.5 | Инсталации за полнење кои можат да бидат:<br>-постројки кои содржат опрема под притисок за складирање на гасови под притисок наточени од пренослива опрема под притисок<br>-постројки кои се определени да наточуваат гасови под притисок во пренослива опрема под притисок<br>- постројки кои се определени да наточуваат гасови под притисок во возила за земјена, водна или воздушна пловидба Технички преглед на надворешноста Технички преглед на внатрешноста Проверка на интегритетот |                                      | E01-P01-W00-R00 - Процедура за технички преглед, периодично испитување и оцена на сообразност  |  |
|     |  | Радиографско испитување              | -Процедура за радиографско испитување (T.P.AI.WI.RT.0006 и T.P.AI.WI.RT.0004)  |  |
|     |  | Испитување со дигитална радиографија | - E01-P01-W09-R00 Процедура за испитување со дигитална радиографија<br>- <i>T.P.AI.WI.DRT.0008 - Процедура за профилна компјутерска радиографија</i><br>- <i>E01-P01-W79-R00 Процедура за радиографија во реално време</i>     |  |
|     |  | Ултразвучно испитување               | - Процедура за ултразвучно испитување (T.P.AI.WI.UT.0008 и T.P.AI.WI.UT.0010)  |  |
|     |  | Испитување со пенетранти             | - Процедура за испитување со пенетранти (T.P.AI.WI.PT.0001 и T.P.AI.WI.PT.0007)  |  |
|     |  | Испитување со магнетни честички      | - Процедура за испитување со магнетни честички (T.P.AI.WI.MT.0005 и T.P.AI.WI.MT.0006)   |  |
|     |  | Визуелно испитување                  | - Процедура за визуелно испитување (T.P.AI.WI.VT.0006 и T.P.AI.WI.VT.0007)   |  |



|   |                     |   |  |   |
|---|---------------------|---|--|---|
|   |                     |   | T.DTP.PE.AI.05 - <i>Procedure for technical examination, periodical inspection and conformity assessment</i>   |   |
|   |                     | <i>Radiographic examination</i>   | - <i>Procedure for radiographic examination</i> (T.P.AI.WI.RT.0006 and T.P.AI.WI.RT.0004)  |   |
|   |                     | <i>Digital radiographic examination</i>   | - <i>E01-P01-W09-R00 Procedure for digital radiography examination</i><br>- <i>T.P.AI.WI.DRT.0008 - Procedure for profile computed radiography</i><br>- <i>E01-P01-W79-R00 Procedure for Open vision real time radiography</i>   |   |
|   |                     | <i>Ultrasonic examination</i>   | - <i>Procedure for ultrasonic examination</i> (T.P.AI.WI.UT.0008 and T.P.AI.WI.UT.0010)  |   |
|   |                     | <i>Penetrant examination</i>  | - <i>Procedure for penetrant examination</i> (T.P.AI.WI.PT.0001 and T.P.AI.WI.PT.0007)   |   |
|   |                     | <i>Magnetic particle examination</i>  | - <i>Procedure for Magnetic particle examination</i> (T.P.AI.WI.MT.0005 and T.P.AI.WI.MT.0006)   |   |
|   |                     | <i>Visual examination</i>   | - <i>Procedure for Visual examination</i> (T.P.AI.WI.VT.0006 and T.P.AI.WI.VT.0007)  |   |
| 2 | Опрема под притисок | Оцена на сообразност:<br>- Внатрешни проверки при производство со надгледување на завршна оценка - Модул A/A1,<br>- Единечна верификација Модул G,<br>- Одобрување на процедури за перманентно спојување,<br>- Одобрување на материјали, - Целосно обезбедување на квалитет,<br>- Одобрување на персонал за испитување без разорување,<br>- Одобрување на персонал за перманентно спојување | E01-P01-W21-R00 – Процедура за оцена на сообразност на садови под притисок неизложени на орган E01-P01-W22-R00 – Процедура за оцена на сообразност на метални индустриски цевковод E01-P01-W23-R00 – Процедура за оцена на сообразност на котли со пламена цевка E01-P01-W24-R00 – Процедура за оцена на сообразност на котли со водогрејни цевки и помошни инсталации | Закон за безбедност на производи (Сл. Весник на РМ 33/2006 и измените)<br>Правилник за опрема под притисок (Сл. Весник на Р.М. бр. 17/2007 и измените)                      |
| 2 | Pressure equipment  | <i>Conformity assessment:</i><br>- <i>Internal manufacturing checks with monitoring of the final assessment – Module A/A1,</i><br>- <i>Unit verification – Module G,</i><br>- <i>Approval of permanent joining procedures,</i><br>- <i>Approval of materials,</i><br>- <i>Full quality assurance,</i><br>- <i>Approval of non-</i>  | <i>E01-P01-W21-R00 – Conformity Assessment Procedure Unfired Pressure Vessels</i><br><i>E01-P01-W22-R00 – Conformity Assessment Procedure Metallic Industrial piping</i><br><i>E01-P01-W23-R00 – Conformity Assessment Procedure Shell Boilers</i><br><i>E01-P01-W24-R00 – Conformity Assessment Procedure Water Boilers and Auxiliary Installations</i>               | <i>Law for product safety Official Journal of RM 33/2006, and its amendments)</i><br><i>Regulation of pressure equipment. Official Journal 17/2007, and its amendments)</i> |



|     |   |  |  |  |
|-----|---|--|--|--|
|     |   | <i>destructive testing personnel,<br/>- Approval of permanent joining personnel</i>          |  |  |
| 3   | <b>Опрема за кревање:</b><br>- уреди за кревање<br>- додатоци на уреди за кревање   |  |  |  |
| 3   | <b>Lifting equipment:</b><br>- Lifting appliances<br>- Lifting accessories  |  |  |  |
| 3.1 | Додатоци на опрема за кревање: Вртежни клучеви, завртки за прицврстување, стегач, стегач за подигнување на плочи, држач за кревање, куки, прашкасти ланци, ланец, главен ланец, окови, текстилен држач, челичен држач | - Периодична инспекција<br>- Испитување пред прва употреба<br>- Повторно пуштање во употреба | T.M.AI.0129-V1 Работна инструкција за безбедност<br>T.M.AI.0130-V2 Работна инструкција со дополнителни корисни информации<br><br>T.M.AI.0100-V4 Работна инструкција за периодична инспекција на додатоци за кревање: (МКС EN ISO 3266 +A1; завртки за прицврстување - МКС EN 13157 + A1; стегач за подигање на плочи, држачи за кревање - МКС EN 13155 + A2; Hooks - МКС EN 1677-2; МКС EN 1677-3; МКС EN 1677-5; челичен ланец, Lock a Lay, конструкција за главен ланец - МКС EN 818-1 to 6; МКС EN 1677-4; МКС EN 1677-1 ; / Окови - EN 13889 + A1; МКС EN 1677-1;<br>Синтетички кружни др ачи, Синтетички мрежни држачи – МКС EN 1492-1; МКС EN 1492-2; Држач од јаже - МКС EN 13414-1+A2; МКС EN 13414-2+A2; МКС EN 13414-3+A1; МКС EN 13411-3; МКС EN 13411-1)<br><br>T.M.AI.0131-V1 Работна инструкција за коефициент на тест за товар (Додатоци за кревање) - ISO.<br><br>PDO SP 2275 Rev 02-April 2021;<br>Спецификација за инспекција и тестирање на опрема за кревање |  |
| 3.1 | <b>Lifting accessories:</b><br>Turnbuckles, lifting eye bolts, Beam clamp, Plate lifting clamp, drum lifting clamp, Hooks, Chain sling, connecting links, master link, Shackles, Textile sling, Steel sling           | - Periodical inspection<br>- Examination before first use<br>- Re-putting into service       | <i>T.M.AI.0129-V1 Working instruction for safety instruction<br/>T.M.AI.0130-V2 Working instruction for useful information</i><br><br><i>T.M.AI.0100-V4 Working instruction for periodic inspection of lifting accessories (MКС EN ISO 3266 +A1; Beam Clamps - MКС EN 13157 + A1; Plate Lifting Clamps, drum lifting clamps - MКС EN 13155 + A2; Hooks - MКС EN 1677-2; MКС EN 1677-3; MКС EN 1677-5; Chain slings, Lock a Lay, Master link assembly - MКС EN 818-1 to 6; MКС EN 1677-4; MКС EN 1677-1 ; / Shackles - EN 13889 + A1; MКС EN</i>  |  |



|     |   |  |  |  |
|-----|---|--|--|--|
|     |   |  | <p>1677-1; Synthetic round sling, Synthetic webbing sling – MKC EN 1492-1; MKC EN 1492-2; Wire rope sling - MKC EN 13414-1+A2; MKC EN 13414-2+A2; MKC EN 13414-3+A1; MKC EN 13411-3; MKC EN 13411-1)</p> <p>T.M.AI.0131-V1 Working instruction for load tests coefficient (Lifting accessories) ISO.</p> <p>PDO SP 2275 Rev 02-April 2021; Specification for lifting and Hoisting Equipment Inspection and Testing Requirements</p>  |  |
| 3.2 | Рачни уреди за кревање:<br>Рачен блок со макара или мануелен ланец, дигалка на рачката, потпирач за рака или Тирфор макара, гаражен подигач     | - Периодична инспекција<br>- Испитување пред прва употреба<br>- Повторно пуштање во употреба | <p>Т.М.AI.0129-V1 Работна инструкција за безбедност<br/>Т.М.AI.0130-V2 Работна инструкција со дополнителни корисни информации</p> <p>Т.М.AI.0104-V4 Работна инструкција за периодична инспекција на рачни уреди за кревање според MKC EN 13157+A1; MKC EN 818-7+A1; MKC EN 12385-1+A1; MKC EN 12385-4+A1; MKC EN 13414-3+A1; MKC EN 13411-1+A1; MKC EN 13411-3+A1; MKC EN 1677; MKC ISO 606: 2015; MKC ISO 4309: 2017</p> <p>Т.М.AI.0135-V1 Работна инструкција за периодична инспекција на макара според MKC EN 1494+A1<br/>Т.М.AI.0131-V1 Работна инструкција за коефициент на тест за товар (Додатоци за кревање) ISO.<br/>Т.М.AI.0132-V1 Работна инструкција за коефициент на тест за товар (рачни уреди за кревање) - ISO</p> <p>PDO SP 2275 Rev 02-April 2021 ; Спецификација за инспекција и тестирање на опрема за кревање</p> |  |
| 3.2 | <i>Lifting manual appliances:<br/>Manual pulley block or manual chain block, Lever ratchet hoist, Clamp winch or Tirfor winch, Garage jacks</i> | - Periodical inspection<br>- Examination before first use<br>- Re-putting into service       | <p>T.M.AI.0129-V1 Working instruction for safety instruction<br/>T.M.AI.0130-V2 Working instruction for useful information</p> <p>T.M.AI.0104-V4 Working instruction for periodic inspection of lifting manual appliances according to MKC EN 13157+A1, MKC EN 818-7+A1; MKC EN 12385-1+A1; MKC EN 12385-4+A1; MKC EN 13414-3+A1; MKC EN</p>   |  |



|     |   |  |  |  |
|-----|---|--|--|--|
|     |   |  | <p>13411-1+A1;<br/>MKC EN 13411-3+A1; MKC EN 1677; MKC ISO 606: 2015; MKC ISO 4309: 2017</p> <p><i>T.M.AI.0135-V1 Working instruction for periodic inspection of capstans and jacks according to MKC EN 1494+A1</i><br/><i>T.M.AI.0131-V1 Работна инструкција за коефициент на тест за товар (Додатоци за кревање) ISO.</i><br/><i>T.M.AI.0132-V1 Работна инструкција за коефициент на тест за товар (рачни уреди за кревање) -ISO</i></p> <p><i>PDO SP 2275 Rev 02-April 2021 ; Specification for lifting and Hoisting Equipment Inspection and Testing Requirements</i></p>  |  |
| 3.3 | Вилјушкар и дигалка со далечински управувач | - Периодична инспекција<br>- Испитување пред прва употреба<br>- Повторно пуштање во употреба | <p>T.M.AI.0129-V1 Работна инструкција за безбедност<br/>T.M.AI.0130-V2 Работна инструкција со дополнителни корисни информации</p> <p>T.M.AI.0105-V2 Работна инструкција за периодична инспекција на вилјушкар според MKC EN 1175-1 to 3+A1, MKC EN 15830, MKC EN 1459 + A3, MKC EN 1459-2+A1, MKC EN 16307-1+A1, MKC EN 16307-5, MKC ISO 3691-1, MKC ISO 3691-5, MKC ISO 5057, MKC ISO 2330</p> <p><i>T.M.AI.0131-V1 Работна инструкција за коефициент на тест за товар (Додатоци за кревање) ISO.</i><br/><i>T.M.AI.0132-V1 Работна инструкција за коефициент на тест за товар (рачни уреди за кревање) -ISO</i></p> <p><i>PDO SP 2275 Rev 02-April 2021 ; Спецификација за инспекција и тестирање на опрема за кревање</i></p> |  |
| 3.3 | Forklift truck and telehandler              | - Periodical inspection<br>- Examination before first use<br>- Re-putting into service       | <p><i>T.M.AI.0129-V1 Working instruction for safety instruction</i><br/><i>T.M.AI.0130-V2 Working instruction for useful information</i></p> <p><i>T.M.AI.0105-V2 Working instruction for periodic inspection of forklift truck corresponding to standards MKC EN 1175-1 to 3+A1, MKC EN 15830, MKC EN 1459 + A3, MKC EN 1459-2+A1, MKC EN 16307-1+A1, MKC EN 16307-5, MKC ISO 3691-1, MKC ISO 3691-5, MKC ISO</i></p>   |  |



|     |               |  |  |  |
|-----|---------------|--|--|--|
|     |               |  | <p>5057, MKC ISO 2330</p> <p><i>T.M.AI.0131-V1 Working instruction for load tests coefficient (Forklift truck and telehandler) - ISO</i><br/><i>T.M.AI.0132-V1 Working instruction for load tests method of lifting equipment (Forklift truck and telehandler) - ISO</i></p> <p><i>PDO SP 2275 Rev 02-April 2021 ; Specification for lifting and Hoisting Equipment Inspection and Testing Requirements</i></p>  |  |
| 3.4 | Подвижен кран | <ul style="list-style-type: none"><li>- Периодична инспекција</li><li>- Испитување пред прва употреба</li><li>- Повторно пуштање во употреба</li></ul> | <p>T.M.AI.0129-V1 Работна инструкција за безбедност<br/>T.M.AI.0130-V2 Работна инструкција со дополнителни корисни информации</p> <p>T.M.AI.0106 -V2 Работна инструкција за периодична инспекција на подвижен кран според MKC EN 13000 + A1 and MKC EN 13000 + A1, MKC ISO 7121-2-3: 2012, MKC ISO 9927-1: 2013, MKC ISO 4301-1:2016, MKC ISO 4301-2:2016, MKC ISO 4301-4: 1989, MKC ISO 4309: 2018.</p> <p>T.M.AI.0131-V1 Работна инструкција за коефициент на тест за товар (Додатоци за кревање) ISO.<br/>T.M.AI.0132-V1 Работна инструкција за коефициент на тест за товар (рачни уреди за кревање) - ISO</p> <p><i>PDO SP 2275 Rev 02-April 2021 ; Спецификација за инспекција и тестирање на опрема за кревање</i></p> |  |
| 3.4 | Mobile crane  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Periodical inspection</li><li>- Examination before first use</li><li>- Re-putting into service</li></ul>       | <p><i>T.M.AI.0129-V1 Working instruction for safety instruction</i><br/><i>T.M.AI.0130-V2 Working instruction for useful information</i></p> <p><i>T.M.AI.0106 -V2 Working instruction for periodic inspection of mobile crane corresponding to standards MKC EN 13000 + A1 and MKC EN 13000 + A1, MKC ISO 7121-2-3: 2012, MKC ISO 9927-1: 2013, MKC ISO 4301-1:2016, MKC ISO 4301-2:2016, MKC ISO 4301-4: 1989, MKC ISO 4309: 2018.</i></p> <p><i>T.M.AI.0131-V1 Working instruction for load tests coefficient (mobile</i></p>   |  |



|     |   |   |  |  |
|-----|---|---|--|--|
|     |   |   | <p><i>crane) - ISO<br/>T.M.AI.0132-V1 Working instruction<br/>for load tests method of lifting<br/>equipment (mobile crane) – ISO</i></p> <p><i>PDO SP 2275 Rev 02-April 2021 ;<br/>Specification for lifting and Hoisting<br/>Equipment Inspection and Testing<br/>Requirements</i></p>   |  |
| 3.5 | Дигалка за возила                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- Периодична инспекција</li><li>- Испитување пред прва употреба</li><li>- Повторно пуштање во употреба</li></ul>                | <p>Т.М.AI.0129-V1 Работна инструкција за безбедност<br/>Т.М.AI.0130-V2 Работна инструкција со дополнителни корисни информации</p> <p>Т.М.AI.0140-V1 Работна инструкција за периодична инспекција на дигалки за возила според MKC ISO 7121-1: 2006, MKC ISO 7121-2: 2003, MKC ISO 7121-12: 1999, MKC EN 1493: May 2011, MKC EN 7980+A1: 2012.</p> <p>Т.М.AI.0131-V1 Работна инструкција за коефициент на тест за товар (Додатоци за кревање) ISO.</p> <p>Т.М.AI.0132-V1 Работна инструкција за коефициент на тест за товар</p> <p><i>PDO SP 2275 Rev 02-April 2021 ;<br/>Specification for inspection and testing requirements of lifting equipment</i></p>   |  |
| 3.5 | <i>Vehicle lift</i>                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Periodical inspection</i></li><li>- <i>Examination before first use</i></li><li>- <i>Re-putting into service</i></li></ul> | <p><i>T.M.AI.0129-V1 Working instruction<br/>for safety instruction<br/>T.M.AI.0130-V2 Working instruction<br/>for useful information</i></p> <p><i>T.M.AI.0140-V1 Working instruction<br/>for periodic inspection of vehicle lift<br/>corresponding to standards MKC ISO<br/>7121-1: 2006, MKC ISO 7121-2:<br/>2003, MKC ISO 7121-12: 1999, MKC<br/>EN 1493: May 2011, MKC EN<br/>7980+A1: 2012.</i></p> <p><i>T.M.AI.0131-V1 Working instruction<br/>for load tests coefficient (vehicle lift) -<br/>ISO</i></p> <p><i>T.M.AI.0132-V1 Working instruction<br/>for load tests method of lifting<br/>equipment (vehicle lift) - ISO</i></p> <p><i>PDO SP 2275 Rev 02-April 2021 ;<br/>Specification for lifting and Hoisting<br/>Equipment Inspection and Testing<br/>Requirements</i></p> |  |
| 3.6 | Подвижна работна платформа за кревање на луѓе | <ul style="list-style-type: none"><li>- Периодична инспекција</li><li>- Испитување пред прва употреба</li><li>- Повторно пуштање во</li></ul>                         | <p>Т.М.AI.0129-V1 Работна инструкција за безбедност<br/>Т.М.AI.0130-V2 Работна инструкција со дополнителни</p>   |  |

|     |   |   |  |  |
|-----|---|---|--|--|
|     |   | употреба  | корисни информации<br><br>T.M.AI.0126-V2 Работна инструкција за периодична инспекција на подвижна работна платформа за кревање на луѓе според MKC EN 280+A1: 2018<br><br>T.M.AI.0131-V1 Работна инструкција за коефициент на тест за товар (Додатоци за кревање) ISO.<br>T.M.AI.0132-V1 Работна инструкција за коефициент на тест за товар<br><br>PDO SP 2275 Rev 02-April 2021 ; Спецификација за инспекција и тестирање на опрема за кревање   |  |
| 3.6 | <i>Mobile elevating work platform for persons</i> | <i>- Periodical inspection<br/>- Examination before first use<br/>- Re-putting into service</i> | <i>T.M.AI.0129-V1 Working instruction for safety instruction<br/>T.M.AI.0130-V2 Working instruction for useful information<br/><br/>T.M.AI.0126-V2 Working instruction for periodic inspection of Mobile elevating work platform corresponding to MKC EN 280+A1: 2018<br/><br/>T.M.AI.0131-V1 Working instruction for load tests coefficient (Mobile elevating work platform for persons) - ISO<br/>T.M.AI.0132-V1 Working instruction for load tests method of lifting equipment (Mobile elevating work platform for persons) – ISO<br/><br/>PDO SP 2275 Rev 02-April 2021 ; Specification for lifting and Hoisting Equipment Inspection and Testing Requirements</i> |  |
| 3.7 | Кранови   | - Периодична инспекција<br>- Испитување пред прва употреба<br>- Повторно пуштање во употреба    | Т.M.AI.0129-V1 Работна инструкција за безбедност<br>T.M.AI.0130-V2 Работна инструкција со дополнителни корисни информации<br><br>T.M.AI.0137-V1 Работна инструкција за периодична инспекција на кранови според MKC EN 13001-1:2015, MKC EN 14439-A2:2009, MKC ISO 9927-1:2013, MKC ISO 9927-3:2005, MKC ISO 4301-1:2016, MKC ISO 4301-3:2016, MKC ISO 4309:2018, MKC ISO 4310:2009.<br><br>T.M.AI.0127-V2 Работна инструкција за испитување пред прва употреба и повторно пуштање  |  |



|     |               |  |  |  |
|-----|---------------|--|--|--|
|     |               |  | во употреба на кранови според<br>МКС EN 13001-1: 2015, МКС EN<br>14439+A2: 2009, МКС ISO 9927-1:<br>2013, МКС ISO 9927-3: 2005, МКС<br>ISO 4301-1: 2016, МКС ISO 4301-<br>3:2016, МКС ISO 4309: 2018, МКС<br>ISO 4310:2009<br><br>PDO SP 2275 Rev 02-April 2021 ;<br>Спецификација за инспекција и<br>тестирање на опрема за кревање   |  |
| 3.7 | Tower Cranes  | - Periodical inspection<br>- Examination before first use<br>- Re-putting into service       | <i>T.M.AI.0129-V1 Working instruction for safety instruction</i><br><i>T.M.AI.0130-V2 Working instruction for useful information</i><br><br><i>T.M.AI.0137-V1 Working instruction for periodic inspection of tower crane corresponding to standards MKC EN 13001-1:2015, MKC EN 14439+A2:2009, MKC ISO 9927-1:2013, MKC ISO 9927-3:2005, MKC ISO 4301-1:2016, MKC ISO 4301-3:2016, MKC ISO 4309:2018, MKC ISO 4310:2009.</i><br><br><i>T.M.AI.0127-V2 Working instruction before first use and re-putting into service of tower crane standards MKC EN 13001-1: 2015, MKC EN 14439+A2: 2009, MKC ISO 9927-1: 2013, MKC ISO 9927-3: 2005, MKC ISO 4301-1: 2016, MKC ISO 4301-3:2016, MKC ISO 4309: 2018, MKC ISO 4310:2009</i><br><br><i>PDO SP 2275 Rev 02-April 2021 ; Specification for lifting and Hoisting Equipment Inspection and Testing Requirements</i> |  |
| 3.8 | Портален кран | - Периодична инспекција<br>- Испитување пред прва употреба<br>- Повторно пуштање во употреба | Т.М.AI.0129-V1 Работна инструкција за безбедност<br>Т.М.AI.0130-V2 Работна инструкција со дополнителни корисни информации<br><br>Т.М.AI.0134-V1 Работна инструкција за периодична инспекција на портален кран со единечна шина МКС EN 15011: 2014, МКС EN 12644-1+A1: 2008, МКС EN 14492-1+A1: 2009, МКС EN 14492-2+A1: 2009, МКС EN 13001-1: 2015, МКС EN 13135+A1: 2018, МКС ISO 7121-2-1: 2016, МКС ISO 7121-2-7: 2015, МКС ISO ISO 9927-1: 2013, МКС ISO ISO 9927-5: 2017, МКС ISO ISO 4309: 2018, МКС ISO ISO 4301-5: 1991, МКС ISO 12480-1: 2000   |  |



|     |                            |  |  |  |
|-----|----------------------------|--|--|--|
|     |                            |  | <p>Т.М.AI.0131-V1 Работна инструкција за коефицент на тест за товар (Додатоци за кревање) ISO.<br/>Т.М.AI.0132-V1 Работна инструкција за коефицент на тест за товар</p> <p>PDO SP 2275 Rev 02-April 2021 ; Спецификација за инспекција и тестирање на опрема за кревање</p>  |  |
| 3.8 | Overhead and Gantry Cranes | <ul style="list-style-type: none"><li>- Periodical inspection</li><li>- Examination before first use</li><li>- Re-putting into service</li></ul>       | <p><i>T.M.AI.0129-V1 Working instruction for safety instruction</i><br/><i>T.M.AI.0130-V2 Working instruction for useful information</i></p> <p><i>T.M.AI.0134-V1 Working instruction for periodic inspection of overhead and Bridge Cranes - Monorail Hoist MKC EN 15011: 2014, MKC EN 12644-1+A1: 2008, MKC EN 14492-1+A1: 2009, MKC EN 14492-2+A1: 2009, MKC EN 13001-1: 2015, MKC EN 13135+A1: 2018, MKC ISO 7121-2-1: 2016, MKC ISO 7121-2-7: 2015, MKC ISO ISO 9927-1: 2013, MKC ISO ISO 9927-5: 2017, MKC ISO ISO 4309: 2018, MKC ISO ISO 4301-5: 1991, MKC ISO 12480-1: 2000</i></p> <p><i>T.M.AI.0131-V1 Working instruction for load tests coefficient (Overhead and Gantry Cranes) - ISO</i><br/><i>T.M.AI.0132-V1 Working instruction for load tests method of lifting equipment (Overhead and Gantry Cranes) - ISO</i></p> <p><i>PDO SP 2275 Rev 02-April 2021 ; Specification for lifting and Hoisting Equipment Inspection and Testing Requirements</i></p> |  |
| 3.9 | Кран за кревање на возила  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Периодична инспекција</li><li>- Испитување пред прва употреба</li><li>- Повторно пуштање во употреба</li></ul> | <p>Т.М.AI.0129-V1 Работна инструкција за безбедност<br/>Т.М.AI.0130-V2 Работна инструкција со дополнителни корисни информации</p> <p>Т.М.AI.0138-V1 Работна инструкција за кран за кревање на возила MKC EN 12999+A2: 2018, MKC EN 12999+A2: 2018, MKC ISO 7121-2-4: 2013, MKC ISO 15442: 2012</p> <p>Т.М.AI.0131-V1 Работна инструкција за коефицент на тест за товар (Додатоци за кревање) ISO.<br/>Т.М.AI.0132-V1 Работна инструкција за коефицент на тест за товар</p>   |  |



|     |  |   |   |  |
|-----|--|---|---|--|
|     |  |   | PDO SP 2275 Rev 02-April 2021 ;<br>Спецификација за инспекција и<br>тестирање на опрема за кревање  |  |
| 3.9 | <i>Articulated boom crane for loading of vehicle</i> | <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Periodical inspection</i></li><li>- <i>Examination before first use</i></li><li>- <i>Re-putting into service</i></li></ul> | <p><i>T.M.AI.0129-V1 Working instruction for safety instruction</i><br/><i>T.M.AI.0130-V2 Working instruction for useful information</i></p> <p><i>T.M.AI.0138-V1 Working instruction for periodic inspection of Articulated boom crane for loading of vehicle</i><br/><i>MKC EN 12999+A2: 2018, MKC EN 12999+A2: 2018, MKC ISO 7121-2-4: 2013, MKC ISO 15442: 2012</i></p> <p><i>T.M.AI.0131-V1 Working instruction for load tests coefficient (Articulated boom crane for loading of vehicle) - ISO</i><br/><i>T.M.AI.0132-V1 Working instruction for load tests method of lifting equipment (Articulated boom crane for loading of vehicle) – ISO</i></p> <p><i>PDO SP 2275 Rev 02-April 2021 ; Specification for lifting and Hoisting Equipment Inspection and Testing Requirements</i></p> |  |

Ова е електронска верзија од Прилогот кон сертификатот за акредитација

*This is on line copy of the Annex to the accreditation certificate*

М-р Слободен Чокревски  
*Sloboden Chokrevski, Msc*

Директор  
*Director*